

ЗА "ТРОЈЦАТА МУСКЕТАРИ" НА СДСМ КОИ БЕА ПРЕМИЕРИ ВО ПЕРИОДОТ 2002-2006 ГОДИНА

Поранешниот лидер на СДСМ, Бранко Црвенковски, по првата реконструкција на Владата ги призна своите грешки. Економијата им ја остави на наследниците. Безобразноста на командант Чакала беше голема, а кулминацијата се случи во Арачиново, каде "газдата си остана газда": "Добредојдовте во неосвоивата тврдина Карадак".

Албанците достоино ги славеа своите жртви, а екс-



"СÈ Е ИСТО КАКО И П ГРАЃАНИТЕ НИКОЈ НЕ

■ Пишуваат:

Кокан СТОЈЧЕВ
Жаклина МИТЕВСКА

првиот полицаец - Хари Костов, заедно со родителите на жртвите од Вејце не можеше да им оддаде чест на загинатите македонски браќанители. Во јавноста прав крепаа резултатите од Пописот во 2002 година, според кои 25,17 отсто ѝ припаѓаат на албанската етничка заедница, а другите проценти наводно "не беа важни за коментар", бидејќи дел од македонскиот политички блок пристрасно навиваше за Албанците. Апсењата на Војо Михајловски, Илко Георгиев и на другите беа холивудски, а судските процеси сè уште немаат завршница. Акцијата за разоружување доживеа фијаско.

Во 2004 година политичката сцена беше во знакот на црните премрежија. Во близина на Мостар, во БиХ, во мистериозна авионска несреќа загина претседателот

Борис Трајковски. Го наследи Бранко Црвенковски. Но, македонската голгота не беше завршена. Општинските референдуми против новата територијална организација на локалната самоуправа, како и неуспешниот референдум ја закопаа надежта за Македонците. На 11 јануари 2004 година, стружани ја отворија сезоната на граѓанска непослушност. Прашањето за опстанок на Општината ги обедини Македонците, кои без разлика на политичката и друга определба застапаа да го бранат поранешниот статус на Струга. Тоа го направија и општините со доминантно албанско население, кои власта ги укина со новиот Закон. На 23 февруари, 2004 година, СМК и Тодор Петров го почнаа процесот на собирање 150.000 потписи за организирање референдум против новата територијална организација, кој подоцна се урна како кула од карти. На 22 март, Бранко Црвенковски ја предаде Апли-

Во периодот 2002-2006 година се сменија тројца премиери, Бранко Црвенковски, Хари Костов и Владо Бучковски. Првиот се занимаваше со враќање на контролата врз територијата на Македонија, која во 2003 година беше, а можеби и сè уште е, под надзор на поранешните припадници на ОНА, кои сега се занимаваат со криминални дејствија. Истата година, во Собранието се протна Законот за трет државен универзитет, познат како Универзитетот во Мала Речица. Измените и дополнувањата на Законот за државјанство ги дискриминираа Македонците во регионот и светот. СПЦ изврши фронтален напад врз автокеفالноста на МПЦ, а реакциите против Предлогот за нова територијална организација на локалната самоуправа, која подоцна профункционира на штета на македонскиот народ, кулминираа.

Тогашниот прв ешалон на СДСМ не ги реши основните егзистенцијални проблеми на граѓаните, а сиромаштијата и бесперспективноста се зголемија. Овие констатации ги потврдуваа: бројките за невработеност, дивеењето на криминалците и на терористичките групации, кои претставуваа сериозна закана за безбедноста во земјава.

на лиричарите. Во Струга, исто така, интервенираше и македонската полиција, затоа што изјавите на Бучковски и Ќуркчив ги иритираа стружани. Антикорупционерите го повикаа министерот за одбрана и Агенцијата за млади и спорт да утврдат казнена одговорност за злоупотреба на службените телефони и трошењето буџетски средства поради масовно гласање во тв-емисија. Набрзо Хари Костов поднесе оставка на функцијата премиер, најавувајќи дека во Владата има индиции за корупција. Потоа се одржа Конгрес на СДСМ,

шкоски, кој се наоѓаше во затворот Пула, под обвинение за случајот "Раштански лозја". Во ноември Македонија ја доби препораката за кандидат за ЕУ. Еврокомесарот за проширување, Оли Рен, дојде во Скопје да им го образложи мислењето на Европската комисија.

Советот за безбедност се занимаваше со Агим Красниќи и заклучи дека МВР треба да најде начин да го уапси. Крајот на летото беше среќно со овој "бељаџија". Тој сам се појави пред истражниот судија. Човекот цела година ги предводеше вооружените групи во скопско Кондово. Красниќи и денес "игра мајтап" со судиите. Јавниот обвинител Александар Прчевски призна дека бил зависен од власта и дека бил последната "будала" која дошла на оваа функција. Владиното мнозинство го донесе Законот за референдум, со кој се забранува референдумска иницијатива за законите кои Собранието ги носи со т.н. Бадинтерово мнозинство. Во октомври фамозната могилска кокошка (птичији грип) леташе на релација Приштина-Бања Лука-Лондон.

Во 2006 година Вулнет Македара, алијас Карлито Бриганте, беше осуден на затворска казна. Пратениците го изгласаа Изборниот законик. Собранието го донесе Законот за слободен пристап до информации. Поранешната амбасадорка на РМ во Албанија, Елеонора Каранфиловска, јавно проговори за лошите состојби во дипломатијата. Пратениците го изгласаа и Законот за јавни собири. Граѓаните нема да можат да протестираат во близина на болници, училишта, градинки, магистрални патишта и автопати.

Кондовчани повторно направија блокади поради полициската акција во која беше убиен Енвер Џафери. Капак на сè беше исплатената отштета од 700.000 евра за најпознатиот овчар Иснифари Џемаили. Ел Масри сè уште прави политички земјотреси во Македонија. Паднаа пратеничките привилегии, Уставниот суд ги укина бене-

ОРАНО" - САМО ГИ "ЕСАПЕШЕ"

кацијата за ЕУ на ирскиот премиер Бerti Ахерн. Апликацијата содржеше само 3 реченици. Заради мито, полицијата го притвори поранешниот државен секретар во МО, Љупчо Поповски. Во врска со случајот "Раштански лозја" беа уапсени командантите на "Лавовите", Горан Стојков и Бобан Утковски, како и Митко Кикереков и Александар Цветков, кои во 2005 година беа ослободени. Политичката хајка против Љубе Бошкоски заврши со негово бегство од Македонија и приведување во затворот во Пула. Јавноста се занимаваше и со ветувањата на банкарот Хари Костов, кој стана премиер, а корупцијата земаше сè поголем замав. На владината седница од 21 јуни 2004 година, поранешниот министер за транспорт и врски, Аррон Буџаку, беше задолжен во рок од една седмица да достави извештај за сите склучени непосредни спогодби за продажба на градежно земјиште. Во август, Македонците поделено го празнуваа Илинден. АСНОМ се славеше



во манастирот "Св. Прохор Пчињски", но откако СПЦ се смилува да даде дозвола. Другите го изградија Пелинце покрај Старо Негоричане, Кумановско, страница која сè уште не е завршена. Струшките вечери на поезијата не се одржаа во градот на поетите. Политиката ги вмеша прстите во духовниот живот

на кој се избра нов лидер - Владо Бучковски, а тој стана премиер.

Во 2005 година се одржаа локални избори. На 16 март, со специјален лет од Скопје во Шевенинген беше префрлен Јохан Тарчуловски, а неколку дена подоцна беше испратен и ексминистерот за внатрешни работи, Љубе Бо-

фициите за предвременно пензионирање и двојни дневници на пратениците. Прашањето за границата кон Косово сè уште е отворено.

ЕКОНОМИЈА

Во 2003 година Владата го активира "Бранковиот закон", очекувајќи дека ќе го подигне својот изгубен рејтин, но без фајде, трикот не успеа. Ексминистерот за финансии, Петар Гошев, пред одбележувањето на 100-те дена на Владата, успеа да го договори "стенд бај" аранжманот со ММФ, тежок 27 милиони долари, оценет како лош потег. Мартовскиот протест на работниците од фирмите загубари заврши неуспешно, бидејќи тогашниот премиер Црвенковски не им го прифати барањето, донесување Закон за загубарите според кој на работниците со повеќе од 25 години стаж требаше да им обезбеди социјална сигурност до пензионирање. И македонските земјоделци ѝ најавија војна на Владата. Синдикатот на Македонски железници попусто водеше преговори со Владата, бидејќи 900 вработени беа отпуштени од работа. Рударите од Злетово штрајкува со глад, но нивната судбина сè уште тапка во место. Генералниот штрајк на СОНК и преговорите со власта беа главно обележје на почетокот од 2004 година. Преговарачите се обидуваа да најдат заеднички јазик со Владата. Истата година, во првите девет месеци, трговскиот дефицит достигна 854 милиони долари, што беше за 200 милиони повеќе од истиот период 2003 година. Државата ја потресе аферата "млеко во прав". Во 2005 година беше распишан тендер за "ЕСМ Дистрибуција". Седум компании доставија понуда за учество на тендерот, а во 2006 година предизборно ја доби австриската "ЕВН" за 225 милиони евра. Пропадна Радо банка, а со неа заглавија и 12 милиони евра пари на граѓани, јавни претпријатија, фондови, фирми и министерства. На 11.6.2005 година во Скопје се отвори трговскиот центар



"Рамстор". Македонија е 21 држава која од 17.8.2005 година ѝ официјално влезе во светската продажна мрежа на нафтени деривати именувана како "Лук оил". Првото складиште за нафта беше отворено во Штип. Министерот за транспорт и врски Џемаили Мехазии директорот на грчки "Веропулос" во Македонија, Гркот Костадинос Теодоријадис, на 29.9.2005 година потпишаа купопродажен договор за државното земјиште спроти НБМ. Аферата "Тиквеш" заврши откако бизнисменот Свето Јаневски уплати 1.200.000 евра, како прва рата од трите договорени за подмирување на долгот на винарската визба "Тиквеш" кон државата.

Во 2006 година единствените кои Новата Година ја дочекаа штрајкувајќи со глад беа стечајните инвалиди, кои еден месец протестираа пред Министерството за труд. Граѓаните со протести се обидуваа да ја спречат продажбата на ЕСМ. Премиерот Бучковски и надлежните од "Лук оил" ги фрлија првите лопати за изградба на една

од 40-те помпезно најавувани бензински пумпи. Собранието го усвои Законот за стечај. Се случува смена во "Алкалоид", а контроверзниот македонски бизнисмен Методија Смиленски беше уапсен во Србија.

КУЛТУРА

По повод 100-годишнината од Илинденското востание, во 2003 година се редеа бројни манифестации, изложби итн. Граѓаните прв пат го видоа легендарното Црешово топче, кое го стави на големи маки министерот за култура, Благоја Стефановски. Во Собранието на Македонија беше отворена изложба "100 години Илинден - столетие на државност", а истата беше поставена и во сто градови низ светот - во клубовите на македонските иселеници, во црковни општини, амбасади, домови на култура, галерии, музеи. Културата ја следеа и бројни афери, гафови, неправилности, полемики, кавги на релација Министерство за култура и луѓето чија работа е тесно по-

врзана со оваа сфера. Националната програма влезе веќе во историјата, затоа што со години таа е проблем број еден. Следеа полемиките и расправиите меѓу министерот и "Градски кина". МНТ остана неколку дена без вода поради неплатени сметки, а покривот долго време прокиснуваше. Хонорарците од Оркестарот на Македонскиот народен театар не работеа, а причината беше нивниот нерешен статус.

Во 2004 Струшки вечери на поезијата! По 40 години успешно опстојување во Струга тие беа одржани во Скопје. И во 2004 година Националната програма за култура, вечната преокупација на секој министер, му нанесуваше главоболки на министерот за култура, Благоја Стефановски. Се избраа "најдобрите" издавачки куќи, се дадоа парите, но незадоволството беше неизбежно. По ова, во 50 институции од културата во државата следуваа објавување конкурси за директори, а министерот Стефановски кажа дека при нивното именување нема да дозволи мешање на партиски интереси. Но, не излезе така. Министерот повеќе пати истакнуваше дека не признава проценти во културата туку само врвен квалитет, но попушти под притисокот на пратениците од албанскиот политички блок, кои во дискусиите околу Националната програма секогаш се повикуваа на Рамковиот договор. Во 2005 Македонија беше дел од манифестацијата "Европски денови на културното наследство". Мегалитската опсерваторија Кокино стана дел од оваа манифестација. "Охридско лето" мина во знакот на гостувањето на светски познатиот тенор Хозе Карерас.

Во 2006 година урнатиот дел од Самуиловата тврдина уште еднаш ги скара министерот Стефановски и археологот Паско Кузман.

Со "Посмртен марш" за Владата музичарите од Операта и од Филхармонијата протестираа, незадоволни од условите кои им ги нудат за зголемување на платите.